

Службен весник на Република Македонија

Број 120

30 август 2013, петок

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2856. Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард.....	2	пченица и брашно со откуп на пченица произведена во Република Македонија.....	7
2857. Закон за дополнување на Законот за Бирото за развој на образование-то.....	2	2864. Одлука за дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репламирање на средствата од компензационите фондови од странска помош.....	7
2858. Закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование.....	3	2865. Програма за изменување на Програмата за остварување на научно-истражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија за 2013 година.....	8
2859. Закон за изменување на Законот за трговските друштва.....	4	2866. Објава од Министерството за надворешни работи.....	9
2860. Закон за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај.....	5	2867. Листа на категоризирани спортисти – спортска надеж.....	10
2861. Закон за задолжување на М-НАВ АД Скопје со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем по Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација - втора фаза без државна гаранција.....	6	2868. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона - Скопје за месец август 2013 година.....	24
2862. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Ѓорче Петров.....	7	Меѓународни договори.....	1-40
2863. Одлука за изменување на Одлуката за воведување на мерка за заштита на пазарот на пченица и брашно, со врзување на количините на увоз на		Огласен дел.....	1-32

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2856.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТУ- ДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2013 година.

Бр. 07-3251/1
27 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Член 1

Во Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 15/13), во членот 26 се додава нов став (1), кој гласи:

„(1) Директорот на студентскиот дом, од редот на вработените во студентскиот дом, определува лице/лица одговорни за сместување на примените студенти.“

Ставовите (1) и (2) стануваат ставови (2) и (3).

Член 2

Во членот 58 став (1) алинеја 3 зборовите: „49 став (1)“ се заменуваат со зборовите: „38 став (2) алинеја 5“.

Ставот (6) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 7.500 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице, ако смести студент спротивно на членот 38 став (2) алинеја 5 од овој закон.“

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на вработеното лице во правното лице кое е определено за сместување на примените студенти, ако смести студент спротивно на членот 26 став (1) од овој закон.“

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за студентскиот стандард.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR STANDARDIN E STUDENTEVE

Neni 1

Në Ligjin për standardin e studenteve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numer 15/13), në nenin 26 shtohet paragrafi i ri (1), si vijon:

“(1) Drejtori i konviktit të studenteve, nga radhet e të punësuarve në konviktin e studenteve, cakton person/persona për përgjegjësi për vendosjen e studenteve të pranuar.”

Paragrafet (1) dhe (2) behen paragrafe (2) dhe (3).

Neni 2

Në nenin 58 paragrafi (1) alineja 3 fjalet: “49 paragrafi (1)” zëvendësohen me fjalet: “38 paragrafi (2) alineja 5”.

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

“Gjoke në shume prej 7 500 deri në 15 000 euro në kundërvlerë me denare do t’i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik, nese e vendos studentin në kundërshtim me nenin 38 paragrafi (2) alineja 5 të këtij ligji.”

Pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7), si vijon:

“(7) Gjoke në shume prej 5 000 deri 7 000 euro në kundërvlerë me denare do t’i shqiptohet personit të punësuar te personi juridik i cili është i caktuar për vendosjen e studenteve të pranuar, nese e vendos studentin në kundërshtim me nenin 26 paragrafi (1) të këtij ligji.”

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për standardin e studenteve.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

2857.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2013 година.

Бр. 07-3255/1
27 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Член 1

Во Законот за Бирото за развој на образованието („Службен весник на Република Македонија“ број 37/2006, 142/2008, 148/2009 и 69/13), во членот 7 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- му предлага на министерот за образование и наука адаптирани и преведени наставни програми на јазиците на кои се изведува наставата во Република Македонија од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge International Examinations) за основно образование, согласно со закон;“.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за Бирото за развој на образованието.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR BYRONE E ZHVILLIMIT TË ARSIMIT

Neni 1

Në Ligjin për Byrone e Zhvillimit të Arsimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 37/2006, 142/2008, 148/2009 dhe 69/13), në nenin 7 pas alinës 3 shtohet alineja e re 4, si vijon:

"- i propozon ministrin të Arsimit dhe Shkencës, programe mesimore të adaptuara dhe të perkthyer në gjuhët në të cilat realizohet mesimi në Republikën e Maqedonise nga Qendra Nderkombetare për Programe Mesimore e Kembrixhit (Cambridge International Examinations) për arsimin fillor, në pajtim me ligjin;".

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për Byrone e Zhvillimit të Arsimit.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

2858.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2013 година.

Бр. 07-3256/1
27 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12 и 24/13), во членот 5 ставот (2) се менува и гласи:

„За наставните предмети за кои се употребуваат адаптирани учебници од странство, може да се одобри еден учебник со придружен дидактички и работен материјал кој Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството) го набавува за употреба, согласно со закон.“

Член 2

Во членот 5-а зборовите: „од природното подрачје“ се бришат, а зборовите „Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска“ се заменуваат со зборовите: „Издавачката кука на Универзитетот Кембриџ (Cambridge University Press)“.

Член 3

Членот 13-а се менува и гласи:

„(1) Педагошката служба, по доставувањето од Бирото на донесена адаптирана и преведена наставна програма од Cambridge International Examinations, доставува барање до Издавачката кука на Универзитетот Кембриџ (Cambridge University Press), за изготвување на адаптиран учебник од странство.

(2) Издавачката кука на Универзитетот Кембриџ (Cambridge University Press) адаптираниот учебник од странство го доставува во рок од 180 дена.

(3) Педагошката служба адаптираниот учебник од странство го доставува до рецензентската комисија и до Бирото, односно Центарот за средно стручно образование и обука, во рок од седум дена од денот на добивањето од Издавачката кука на Универзитетот Кембриџ (Cambridge University Press).

(4) Рецензентската комисија врши стручно вреднување на адаптираниот учебник од странство, во рок од 14 дена од денот на приемот на адаптираниот учебник од странство и го доставува стручното вреднување на адаптираниот учебник од странство до директорот на Педагошката служба.

(5) Бирото, односно Центарот за средно стручно образование и обука, во рок од седум дена од денот на приемот на адаптираниот учебник од странство до директорот на Педагошката служба доставува образложено мислење за усогласеноста на адаптираниот учебник од странство со наставната програма.

(6) Директорот на Педагошката служба, во рок од три дена од денот на приемот на стручното вреднување од рецензентската комисија и позитивно мислење од Бирото, односно Центарот за средно стручно образование и обука, донесува одобрение за употреба на адаптираниот учебник од странство.

(7) Одобрениот адаптиран учебник од странство Министерството го откупува согласно со закон.

(8) Министерот и Издавачката кука на Универзитетот Кембриџ (Cambridge University Press) потпишуваат договор за откупување на адаптиран учебник од странство во кој се утврдуваат меѓусебните права и обврски.

(9) Начинот на вршењето на рецензирањето на адаптираниот учебник од странство го уредува министерот на предлог на Бирото.

Член 4

Во членот 17 став (27) зборот „само“ и зборовите: на овој член „од членот 13-а став (8) од овој закон“ се бришат.

Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за учебници за основно и средно образование.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR LIBRA SHKOLLORE PËR ARSIM FILLOR DHE TË MESEM

Neni 1

Në Ligjin për libra shkollore për arsim fillor dhe të mesem ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12 dhe 24/13) në nenin 5 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Për lëndet mesimore për të cilat perdoren libra shkollore të adaptuar nga vende të huaja, mund të lejohet një liber shkollor me material shoqerues pune dhe didaktik të cilin Ministria e Arsimit dhe Shkences (në tekstin e metejshem: Ministria) e blen për perdorim, në pajtim me ligjin."

Neni 2

Në nenin 5-a fjalet: "nga sfera natyrore" shlyhen, e fjalet: "Mbretëria e Bashkuar e Britanise së Madhe dhe Irlandes Veriore" zevendesohen me fjalet: "Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit (Cambridge University Press)".

Neni 3

Neni 13-a ndryshohet si vijon:

"(1) Sherbimi Pedagogjik, pas dorezimit nga Byroja të programit mesimor të miratuar të adaptuar dhe të perkthyer nga Cambridge International Examinations, dorezon kerkesë te Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit (Cambridge University Press), për hartimin e librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj.

(2) Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit (Cambridge University Press) librin shkollor të adaptuar nga vendi i huaj e dorezon në afat prej 180 ditësh.

(3) Sherbimi Pedagogjik, librin shkollor të adaptuar nga vendi i huaj e dorezon te Komisioni i Recensenteve dhe te Byroja, perkatesisht Qendra për Arsim dhe Trajnim të Mesem Profesional, në afat prej shtate ditësh nga dita e marrjes nga Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit (Cambridge University Press).

(4) Komisioni i Recensenteve kryen vleresim profesional të librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj, në afat prej 14 ditësh nga dita e pranimit të librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj dhe e dorezon vleresimin profesional të librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj te drejtori i Sherbimit Pedagogjik.

(5) Byroja, perkatesisht Qendra për Arsim dhe Trajnim të Mesem Profesional, në afat prej shtate ditësh nga dita e pranimit të librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj, te drejtori i Sherbimit Pedagogjik dorezon mendim të arsyetuar për harmonizimin e librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj me programin mesimor.

(6) Drejtori i Sherbimit Pedagogjik në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të vleresimit profesional nga Komisioni i Recensenteve dhe mendimit pozitiv nga Byroja, perkatesisht Qendra për Arsim dhe Trajnim të Mesem Profesional, miraton leje për perdorimin e librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj.

(7) Librin shkollor të adaptuar të lejuar nga vendi i huaj Ministria e blen në pajtim me ligjin.

(8) Ministri dhe Shtepia Botuese e Universitetit të Kembrixhit (Cambridge University Press) nenshkruajne marreveshje për blerjen e librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj në të cilin percaktohen të drejtat dhe obligimet e ndersjella.

(9) Menyren e kryerjes së recensimit të librit shkollor të adaptuar nga vendi i huaj e rregullon ministri me propozim të Byroese."

Neni 4

Në nenin 17 paragrafi (27) fjala "vetem" dhe fjalet: të ketij neni "nga neni 13-a paragrafi (8) të ketij ligji" shlyhen.

Neni 5

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastuar të Ligjit për libra shkollore për arsim fillor dhe të mesem.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

2859.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2013 година.

Бр. 07-3257/1
27 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА**

Член 1

Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12 и 70/13), во членот 552-а став (1) зборовите: „30 дена“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Во ставот (3) зборовите: „120 дена“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Член 2

Одредбата од членот 1 на овој закон се однесува и на започнатите постапки на предлозите за стечај согласено со Законот за стечај и бришење на субјектот од Централниот регистар на Република Македонија.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHOQERI
TREGTARE**

Neni 1

Në Ligjin për shoqeri tregtare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12 dhe 70/13), në nenin 552-a paragrafi (1) fjalet: "30 ditësh" zëvendësohen me fjalet: "një vit".

Në paragrafin (3) fjalet: "120 ditësh", zëvendësohen me fjalet: "një vit".

Neni 2

Dispozita nga neni 1 i këtij ligji ka të beje edhe me procedurat e filluara të propozimeve për falimentim në pajtim me Ligjin për falimentim dhe shlyerjen e subjektit nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2860.

Brz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ
ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2013 година.

Бр. 07-3258/1
27 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ
ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ**

Член 1

Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12 и 23/13), во членот 24-а став 6 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- при електронско барање за одобрување на возен ред за нови линии, доколку на трасата на линијата за веќе одобрен возен ред има две заеднички станици, за поаѓање од Велес, Куманово и Тетово кон Скопје во период од 6,00 до 8,00 часот секој ден и за поаѓање од Скопје кон Велес, Куманово и Тетово во периодот од 15,30 и 17,30 часот секој ден, временскиот интервал од едно до друго поаѓање изнесува 10 минути.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR TRANSPORT NË
KOMUNIKACIONIN RRUGOR**

Neni 1

Në Ligjin për transport në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12 dhe 23/13), në nenin 24-a paragrafi 6 pas alinës 3 shtohet alinea e re 4, si vijon:

"-gjate kërkeses elektronike për miratim të orarit të udhetimeve për linja të reja, nese në trasene e linjes për orar të udhimit tanime të miratuar ka dy stacione të perbashketa, për nisje nga Velesi, Kumanova dhe Tetova drejt Shkupit në periudhen prej ores 06,00 deri në oren 08,00 çdo dite dhe për nisje nga Shkupi drejt Velesit, Kumanoves dhe Tetoves në periudhen prej ores 15,30 dhe 17,30 çdo dite, intervali kohor nga njera nisje deri në nisjen tjetër është 10 minuta".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2861.

Брз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА М-НАВ АД СКОПЈЕ СО ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА НАДГРАДБА НА МАКЕДОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА - ВТОРА ФАЗА БЕЗ ДРЖАВНА ГАРАНЦИЈА

Се прогласува Законот за задолжување на М-НАВ АД Скопје со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем по Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација - втора фаза без државна гаранција,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2013 година.

Бр. 07-3259/1
27 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА М-НАВ АД СКОПЈЕ СО ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА НАДГРАДБА НА МАКЕДОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА - ВТОРА ФАЗА БЕЗ ДРЖАВНА ГАРАНЦИЈА

Член 1

М-НАВ АД Скопје се задолжува кај Европската банка за обнова и развој со заем во износ од 11.150.000 евра, наменет за реализација на Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација - втора фаза.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем за Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација - втора фаза, кој ќе се склучи меѓу М-НАВ АД Скопје и Европската банка за обнова и развој.

Во име на М-НАВ АД Скопје Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише Управниот одбор на М-НАВ АД Скопје.

Член 3

Рокот за отплата на заемот од членот 1 од овој закон е 12 години, со вклучен грејс период од три години.

Каматната стапка е еднаква на тримесечен ЕУРИБОР зголемен за 3,75 % на годишно ниво.

Заемот ќе се отплаќа девет години на секој 15 март, 15 јуни, 15 септември и 15 декември. Отплатата почнува три години по денот на потпишување на Договорот за заем од членот 2 став 1 од овој закон.

М-НАВ АД Скопје ѝ плаќа на Европската банка за обнова и развој еднакратна провизија во висина од 1,25% од износот на заемот.

За износот на неповлечените средства од заемот од членот 1 од овој закон, на Европската банка за обнова и развој се плаќа провизија на годишно ниво во висина од 0,5% од износот на неповлечените средства од заемот.

На обврските поврзани со заемот од членот 1 од овој закон кои нема да се платат во предвидените рокови, ќе се плаќа казнена камата во висина на годишната каматна стапка од ставот 2 на овој член, зголемена за 2% на годишно ниво.

Член 4

М-НАВ АД Скопје заемот од членот 1 од овој закон ќе го отплаќа од сопствени средства.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR HUAMARRJE TË M-NAV SHA-SHKUP TE BANKA EVROPIANE PËR RINDERTIM DHE ZHVILLIM SIPAS MARREVESHJES PËR HUA PËR PROJEKTIN PËR MBINDERTIMIN E SISTEMIT MAQEDONAS PËR NAVIGACION TË AVIACIONIT - FAZA E DYTE PA GARANCI SHTETERORE

Neni 1

M-NAV SHA-Shkup merr hua te Banka Evropiane për Rindertim dhe Zhvillim në shume prej 11 150 000 euro, të dedikuar për realizimin e Projektin për mbindertimin e sistemit maqedonas për navigacion të aviacionit - faza e dyte.

Neni 2

Kushtet dhe menyra e shfrytezimit të huas nga neni 1 i këtij ligji, percaktohen me Marreveshjen për hua për Projektin për mbindertimin e sistemit maqedonas për navigacion të aviacionit - faza e dyte, që do të lidhet ndermjet M-NAV SHA-Shkup dhe Bankes Evropiane për Rindertim dhe Zhvillim.

Në emer të M-NAV SHA-Shkup Marreveshjen për hua nga paragrafi 1 i këtij neni, do ta nenshkruaje Keshilli Drejtues i M-NAV SHA-Shkup.

Neni 3

Afati i pageses së huas nga neni 1 i këtij ligji është 12 vite, me grejs periudhe të perfshire prej tre vitesh.

Shkalla e kamates është e barabarte me EURIBOR të zmadhuar për 3,75 % në nivel vjetor.

Huaja do të paguhet nente vite në çdo 15 mars, 15 qershor 15 shtator dhe 15 dhjetor. Pagesa fillon tre vite pas ditës së nenshkrimit të Marreveshjen për hua nga neni 2 paragrafi 1 të këtij ligji.

M-NAV SHA-Shkup i paguan Bankes Evropiane për Rindertim dhe Zhvillim provizion të njehershem në lartesi prej 1,25% nga shuma e huas.

Për shumen e mjeteve të paterhequra të huas nga neni 1 i këtij ligji, Bankes Evropiane për Rindertim dhe Zhvillim i paguhet provizion në nivel vjetor në lartesi prej 0,5% nga shuma e mjeteve të paterhequra të huas.

Për obligimet lidhur me huan nga neni 1 i ketij ligji që nuk do të paguhet në afatet e parapara, do të paguhet kamate ndeshkuese në lartësi të shkallës së kamates vjetore nga paragrafi 2 i ketij neni, të zmadhuar për 2% në nivel vjetor.

Neni 4

M-NAV SHA-Shkup huan nga neni 1 i ketij ligji do ta paguaje nga mjetet e veta.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2862.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука на општина Горче Петров се даваат на трајно користење, без надомест недвижни ствари, сопственост на Република Македонија, лоцирани на улица „В. Драшковиќ“ бб, на КП бр.8530, КО Горче Петров 6, запишани во Имотен лист бр.9180, и тоа:

- двор со површина од 2618 м²;
- земјиште под зграда со површина од 166 м²;
- земјиште под зграда со површина од 54 м²;
- земјиште под зграда со површина од 219 м²;
- земјиште под зграда со површина од 39 м²;
- земјиште под зграда со површина од 8 м²;
- зграда бр. 1, влез 1, приземје, во површина од 134,47 м²;
- зграда бр. 3, влез 1, приземје, во површина од 183,18 м²;
- зграда бр.3, влез 1, кат К1, во површина од 176,02 м²;
- зграда бр. 2, влез 1, приземје, во површина од 50,81 м²;
- зграда бр. 4, влез 1, приземје, во површина од 36,46 м²; и
- зграда бр. 5, влез 1, приземје, во површина од 7,23 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5969/1
27 август 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2863.

Врз основа на член 46 став 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА ПАЗАРОТ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО, СО ВРЗУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА УВОЗ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО СО ОТКУП НА ПЧЕНИЦА ПРОИЗВЕДЕНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за воведување на мерка за заштита на пазарот на пченица и брашно, со врзување на количините на увоз на пченица и брашно со откуп на пченица произведена во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.92/13 и 93/13), во членот 3 зборовите „член 2 став 1 на оваа одлука ќе се применуваат до 31 декември 2013 година“ се заменуваат со зборовите „член 2 став 1 на оваа одлука ќе се применуваат до 2 септември 2013 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6150/1
27 август 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2864.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), а во врска со член 10 и член 11 од Законот за Македонска банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ

Член 1

Во Одлуката за условите и критериумите за репламирање на средствата од компензационите фондови од странска помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/2012, 91/2012 и 5/2013), во член 4, по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член кредито-барателите можат да бидат:

- новоосновани претпријатија чии што основачи се правни лица со позитивен финансиски резултат во последната фискална година и
- претпријатија кои во последната фискална година оствариле негативен финансиски резултат, доколку обезбедат банкарска гаранција за одобриениот кредит.“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5643/1
20 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2865.

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012 и 24/2013) и член 40 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА
РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Во Програмата за остварување на научно-истражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2013), Табелата 1 - Преглед на распределените средства за научно-истражувачка работа за 2013 година, се заменува со нова табела, која гласи:

Р. бр	АКТИВНОСТИ	БУЏЕТСКИ СТАВКИ							ВКУПНО
		420-патни и дневни трошоци	421-Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	423-Ситен инвентар, алат и други материјали	424-Поправки и тековно одржување	425-Договорни услуги	426-Други тековни расходи	464-Рани трансфери	РАСПОРЕД НА БУЏЕТ-2013
1	Програма за развој и работа на јавни научни установи (научните институти), научно-истражувачки проекти, научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство, престој на странски научни истражувачи во Република Македонија	700.000	1.486.800	500.000	982.200	1.645.000	0	0	5.314.000
2	Научно-истражувачки проекти-факултети (национални)	700.000	1.400.000	1.300.000	800.000	1.700.000	0	0	5.900.000
3	Научно-истражувачки проекти (билателарни)	1.134.000	700.000	600.000	600.000	700.000	0	0	3.734.000
4	Издавачка дејност (научни книги)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Организација на научни собири	400.000	0	800.000	0	0	0	0	1.200.000
6	Учество на научни работници од Република Македонија на меѓународни научни собири во странство	200.000	0	0	0	300.000	0	0	500.000
7	Студиски престои во странство и престој на странски научни работници во РМ	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
8	Објавување на научни трудови во странски научни списанија	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Објавување на научни трудови во странски научни списанија (со импакт фактор)	0	0	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000
10	Стипендии за студии од втор циклус во земјата, Стипендии за студии од трет циклус во земјата, Стипендии за студии и школарини од втор циклус во странство, Стипендии за студии и школарини од трет циклус во странство, Еднократен надомест за одбрана на магистерски труд, Еднократен надомест за одбрана на докторски труд, стипендии за студии од втор циклус за ШАНГАЈ и ШЕФИЛД, Грција, Стипендии за студии од втор циклус за ФАМУ, Р.Чешка и Стипендии за последипломски студии и докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата	0	0	0	0	0	0	46.190.000	46.190.000

11	Технолошки развој (развојни и иновациски проекти)	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
12	Техничка култура	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
13	Државни награди (награда Гоце Делчев)	0	0	0	0	200.000	0	500.000	700.000
14	Контрибуција и Членарина во Меѓународни организации	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
15	СЕЕРУС	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
16	Други расходи исплата на експертски и советодавни тела, исплата на рецензенти, објавување на огласи, конкурсни и други активности.	0	0	0	0	2.800.000	0	0	3.000.000
	БУЏЕТ ЗА 2013 ГОДИНА	3.234.000	3.586.800	3.200.000	2.382.200	15.845.000	3.000.000	47.190.000	78.438.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5973/1
27 август 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

2866.

О Б Ј А В А

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за полициска соработка, потпишан во Скопје, на 28 мај 2012 година, ратификуван од Собранието на Република Македонија со Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за полициска соработка (објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2012), влезен е во сила на 19 август 2013 година.

20 август 2013 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

2867.

Врз основа на член 8 став (1) од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист – Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/08 и 107/12), директорот на Агенцијата за млади и спорт, на ден 27 август 2013 година, донесе

Л И С Т А
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ
– СПОРТСКА НАДЕЖ

Олимписки спортови – Екипни спортови

Фудбал

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
1.	Ментор Дервиш Алими	роден 22.10.1997г. во Кичево
2.	Антонио Златко Темелковски	роден 30.01.1998г. во Кичево
3.	Огнен Пецо Саздовски	роден 07.05.1997г. во Битола
4.	Христијан Александар Чукалески	роден 01.01.1998г. во Битола
5.	Димитар Кире Кремчески	роден 11.04.1998г. во Прилеп
6.	Давид Живко Здравкоски	роден 20.03.1998г. во Прилеп
7.	Влатко Миле Стојановски	роден 23.04.1997г. во Мак. Каменица
8.	Горан Бобан Трајковски	роден 20.05.1997г. во Куманово
9.	Игор Горе Печинков	роден 20.06.1997г. во Велес
10.	Сабит Сеат Билали	роден 15.08.1997г. во Тетово
11.	Иван Зоран Георгиевски	роден 06.06.1997г. во Охрид
12.	Боби Данчо Целески	роден 10.06.1997г. во Охрид
13.	Иво Драган Наумоски	роден 26.07.1997г. во Охрид
14.	Сашо Раде Шопоски	роден 18.06.1997г. во Скопје
15.	Андреј Дикрем Кудијан	роден 04.09.1997г. во Скопје
16.	Кристијан Александар Стојменов	роден 14.09.1997г. во Скопје
17.	Кристијан Слободан Ацковски	роден 15.02.1998г. во Скопје
18.	Дарко Горан Андонов	роден 12.07.1997г. во Скопје
19.	Фатјон Рабије Ибраими	роден 09.06.1998г. во Скопје
20.	Кристијан Тони Николовски	роден 20.07.1997г. во Скопје
21.	Бунјамин Селвер Амети	роден 10.05.1997г. во Скопје
22.	Бленди Фанол Садику	роден 01.02.1998г. во Скопје
23.	Филип Здравко Крстевски	роден 27.07.1997г. во Скопје
24.	Филип Здравко Гичевски	роден 07.04.1998г. во Скопје
25.	Стефан Драган Јефтоски	роден 02.09.1997г. во Скопје
26.	Давор Дејан Здравковски	роден 03.02.1998г. во Скопје
27.	Сабахудин Мехмед Аломеровиќ	роден 26.09.1997г. во Скопје
28.	Теодор Тодор Терзиев	роден 20.05.1998г. во Скопје
29.	Слободан Томе Боцевски	роден 05.11.1997г. во Скопје
30.	Аријон Беџет Јагодини	роден 05.01.1998г. во Кичево
31.	Дарко Бобан Додевски	роден 21.03.1998г. во Скопје
32.	Ристо Тони Јанков	роден 05.09.1998г. во Скопје
33.	Ѓорѓи Ване Памуковски	роден 19.06.1999г. во Струмица
34.	Блажо Марјан Стојанов	роден 30.04.1998г. во Скопје
35.	Филип Јонче Стојчевски	роден 04.02.1999г. во Скопје
36.	Љавдрим Мемед Салихаси	роден 09.02.1999г. во Скопје
37.	Васко Зоран Трајков	роден 16.01.1999г. во Струмица
38.	Даниел Дејан Боневски	роден 16.09.1998г. во Скопје
39.	Филип Благој Трајчевски	роден 08.09.1998г. во Скопје
40.	Кирил Тони Ристовски	роден 28.01.1999г. во Скопје

41.	Антонио Марјан Митрев	роден 21.01.1999г. во Скопје
42.	Алпај Еркан Јусуф	роден 26.03.1998г. во Куманово
43.	Игор Панче Испиров	роден 22.07.1998г. во Струмица
44.	Дарко Зоран Трајановски	роден 17.01.1999г. во Скопје
45.	Михаил Стојан Маневски	роден 25.02.1999г. во Штип
46.	Борјан Милорад Панчевски	роден 10.10.1998г. во Скопје
47.	Андреј Сашо Петковски	роден 01.07.1998г. во Скопје
48.	Агон Кемал Хани	роден 06.04.1998г. во Струмица
49.	Христијан Ацо Делевски	роден 06.01.1999г. во Штип
50.	Робертино Слаѓан Илиевски	роден 03.04.1998г. во Злетово
51.	Бехар Исак Рамадани	роден 22.06.1998г. во Скопје
52.	Филип Зоран Таневски	роден 02.01.1999г. во Скопје
53.	Зуди Самет Хајредини	роден 28.05.1998г. во Скопје
54.	Петар Марјан Петревски	роден 20.12.1998г. во Скопје
55.	Трајче Ѓоко Атанасов	роден 28.08.1998г. во Кавадарци
56.	Христијан Иванчо Јовановски	роден 09.01.1999г. во Скопје
57.	Филип Марјан Атанасов	роден 10.04.1999г. во Струмица

Кошарка

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
58.	Ранко Миодраг Мамузиќ	роден 30.01.1998г. во Кавадарци
59.	Мики Сашо Димитриевски	роден 30.05.1998г. во Скопје
60.	Стефан Мире Милески	роден 23.01.1998г. во Скопје
61.	Ангела Горан Ставрова	роден 13.11.1997г. во Кавадарци
62.	Стефан Ацо Трајчевски	роден 29.12.1997г. во Скопје
63.	Дарко Трајчо Гоцевски	роден 07.11.1997г. во Штип
64.	Мартина Горан Поповска	роден 05.06.1997г. во Битола
65.	Кристијан Влатко Саздановски	роден 01.07.1997г. во Скопје
66.	Стефан Тони Стевананџија	роден 01.05.1997г. во Прилеп
67.	Давид Сашо Пецалевски	роден 28.06.1997г. во Скопје
68.	Блажо Зоран Митков	роден 27.06.1997г. во Кавадарци
69.	Еркам Халил Исмаили	роден 23.03.1998г. во Скопје
70.	Стефан Жарко Станоески	роден 15.02.1998г. во Скопје
71.	Димитар Илија Пандев	роден 09.10.1997г. во Струмица
72.	Христијан Сашо Неделковски	роден 17.06.1997г. во Скопје
73.	Кети Стојче Лазаревска	роден 15.06.1997г. во Велес
74.	Оливер Тони Тасков	роден 08.05.1997г. во Велес
75.	Петар Васко Лозановски	роден 12.07.1997г. во Велес
76.	Методија Горан Донеvски	роден 29.07.1997г. во Скопје
77.	Милена Радослав Илиевска	роден 22.08.1997г. во Пробиштип
78.	Михајло Владимир Митев	роден 30.08.1997г. во Штип
79.	Михаил Благојче Христоски	роден 22.10.1998г. во Прилеп
80.	Христијан Ацо Стојановски	роден 21.12.1998г. во Охрид
81.	Александар Ристе Јовановски	роден 04.10.1998г. во Битола
82.	Никола Панче Кицев	роден 06.04.1998г. во Кавадарци
83.	Ѓорѓи Тони Шалев	роден 03.10.1998г. во Кавадарци
84.	Димитар Јорданчо Манев	роден 04.12.1998г. во Кочани
85.	Јани Мијалчо Михајлов	роден 13.09.1998г. во Кочани
86.	Дарко Марјан Николовски	роден 17.03.1998г. во Куманово
87.	Марко Марјан Јаневски	роден 22.03.1998г. во Куманово
88.	Георги Орце Ристовски	роден 16.11.1998г. во Скопје

89.	Давид Виктор Тофиловски	роден 19.05.1999г. во Тетово
90.	Бојан Горан Горѓиевски	роден 05.05.1998г. во Скопје
91.	Борис Горѓи Вчков	роден 11.07.1998г. во Скопје
92.	Илија Сашо Колев	роден 18.03.1999г. во Скопје
93.	Леонид Симо Тодоровски	роден 05.11.1998г. во Скопје
94.	Виктор Игор Кузмановски	роден 06.09.1998г. во Скопје
95.	Христијан Пеце Павловски	роден 24.06.1998г. во Скопје
96.	Алтин Блерим Рушити	роден 19.04.1999г. во Скопје
97.	Горѓи Диме Мицев	роден 28.09.1998г. во Кавадарци
98.	Емилија Зоран Мустеникова	роден 11.06.1998г. во Кавадарци
99.	Софија Златко Стоева	роден 10.02.1999г. во Кавадарци
100.	Цветанка Драган Христова	роден 07.10.1998г. во Неготино
101.	Јована Благој Стојанова	роден 19.01.1999г. во Штип
102.	Јована Властимир Јовановска	роден 29.04.1998г. во Пробиштип
103.	Марија Стојан Антиќ	роден 16.08.1998г. во Кратово
104.	Сања Драгољуб Адамовска	роден 04.07.1998г. во Гостивар
105.	Моника Орце Николовска	роден 26.05.1999г. во Скопје
106.	Ирина Драги Турмакоска	роден 09.08.1998г. во Скопје
107.	Пантелија Златко Стоева	роден 10.02.1999г. во Кавадарци
108.	Рафаела Бобан Рафајловска	роден 20.11.1998г. во Гостивар
109.	Цветанка Јовица Крстевска	роден 13.10.1998г. во Кавадарци

Ракомет

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
110.	Никола Милош Димитриевски	роден 12.06.1998г. во Куманово
111.	Константин Орце Шулески	роден 03.06.1998г. во Струга
112.	Марио Благоја Танкоски	роден 28.08.1998г. Струга
113.	Томче Боге Стојановски	роден 30.09.1998г. во Скопје
114.	Томислав Саша Јагуриновски	роден 19.08.1998г. во Скопје
115.	Александар Деан Саздовски	роден 08.08.1998г. во Велес
116.	Кирил Јован Николовски	роден 22.07.1998г. во Скопје
117.	Никола Боге Стојановски	роден 30.09.1998г. во Скопје
118.	Бојан Љупчо Јованоски	роден 20.03.1998г. во Прилеп
119.	Љупчо Сашко Давчев	роден 22.05.1999г. во Велес
120.	Петар Сашко Василев	роден 15.08.1998г. во Штип
121.	Мартин Мишко Беличевски	роден 22.07.1999г. во Битола
122.	Стефан Златко Апостоловски	роден 25.06.1998г. во Битола
123.	Алија Шајсмаил Амзоски	роден 31.10.1998г. во Прилеп
124.	Кристијан Саше Лазов	роден 02.06.1998г. во Штип
125.	Бојан Тони Краљевски	роден 02.06.1998г. во Скопје
126.	Марио Зоран Гичев	роден 04.11.1998г. во Штип
127.	Дарио Тони Јорданов	роден 27.03.1999г. во Штип
128.	Никола Васко Палковски	роден 16.12.1998г. во Скопје
129.	Филип Звонко Арсеновски	роден 30.07.1998г. во Скопје
130.	Антонио Јовица Николовски	роден 16.06.1998г. во Скопје
131.	Дејан Љупчо Лазароски	роден 14.07.1998г. во Струга
132.	Илија Зоран Трпевски	роден 16.09.1998г. во Скопје
133.	Димитар Никола Митев	роден 06.08.1998г. во Радовиш
134.	Леонида Радомир Гичевска	роден 26.06.1998г. во Св. Николе
135.	Ива Данчо Божиноска	роден 21.01.1999г. во Скопје

136.	Анастасија Марјанчо Николовска	роден 12.08.1998г. во Скопје
137.	Ања Ангел Велкова	роден 26.12.1998г. во Скопје
138.	Тиана Тони Лазаревска	роден 12.05.1998г. во Скопје
139.	Николина Танас Мартиновска	роден 07.06.1998г. во Скопје
140.	Христина Танас Мартиновска	роден 07.06.1998г. во Скопје
141.	Вероника Наумче Домазетоска	роден 13.12.1998г. во Струга
142.	Марија Борче Гајик	роден 24.09.1998г. во Струга
143.	Пена Александар Граматова	роден 03.02.1999г. во Велес
144.	Габриела Тони Костадиновска	роден 11.04.1999г. во Скопје
145.	Марија Дарко Тошевска	роден 10.09.1998г. во Скопје
146.	Сандра Љупчо Стамова	роден 24.12.1998г. во Скопје
147.	Анисија Љубомир Симеоновска	роден 02.10.1998г. во Скопје
148.	Марија Величе Кајмаковска	роден 14.04.1999г. во Струга
149.	Нина Дејан Ладева	роден 14.12.1998г. во Св. Николе
150.	Ангела Горан Ангеловска	роден 23.07.1998г. во Скопје
151.	Јасмина Јовица Стојковиќ	роден 13.09.1998г. во Скопје
152.	Анастасија Зоран Милевска	роден 24.04.1999г. во Битола
153.	Мурат Есад Куртановиќ	роден 01.01.1998г. во Скопје
154.	Мартин Стојан Димов	роден 02.12.1997г. во Скопје
155.	Филип Богољуб Шиклевски	роден 21.07.1997г. во Битола
156.	Дамјан Синиша Цветковски	роден 12.01.1997г. во Куманово
157.	Мартин Душан Стојменовски	роден 13.03.1997г. во Делчево
158.	Антонио Јонче Степановски	роден 31.01.1998г. во Битола
159.	Горазд Кире Станкоски	роден 27.06.1997г. во Прилеп
160.	Благој Стојанче Саздовски	роден 28.03.1998г. во Велес
161.	Филип Ненад Пешевски	роден 13.11.1997г. во Куманово
162.	Никола Бени Наумовски	роден 02.06.1997г. во Ресен
163.	Александар Игор Мирчев	роден 30.07.1997г. во Битола
164.	Христијан Златко Јовески	роден 10.06.1997г. во Прилеп
165.	Горан Звонко Јованоски	роден 29.03.1998г. во Битола
166.	Антонио Зоран Јаневски	роден 06.07.1997г. во Велес
167.	Филип Димче Зоксимовски	роден 21.09.1997г. во Гостивар
168.	Виктор Гоце Ангеловски	роден 24.12.1997г. во Скопје
169.	Тоше Тони Анастасовски	роден 11.10.1997г. во Скопје
170.	Дамјан Горан Трајковски	роден 22.07.1997г. во Скопје
171.	Кристијан Тони Анастасовски	роден 12.04.1997г. во Скопје
172.	Иван Љубомир Никодиновски	роден 07.07.1997г. во Скопје
173.	Филип Пеце Иванов	роден 22.01.1997г. во Битола
174.	Кристијан Ванчо Стојов	роден 01.02.1998г. во Скопје
175.	Филип Мишко Беличевски	роден 12.10.1997г. во Битола
176.	Никола Зоран Димитров	роден 26.05.1997г. во Битола
177.	Мартин Никола Николовски	роден 24.05.1997г. во Кавадарци
178.	Тамара Оливер Стаменовска	роден 16.02.1998г. во Св. Николе
179.	Катерина Виктор Димова	роден 30.11.1997г. во Св. Николе
180.	Сања Илчо Здравкова	роден 09.10.1997г. во Штип
181.	Кети Јовче Стојчевска	роден 09.01.1997г. во Мак. Каменица
182.	Теодора Дарко Николовска	роден 19.05.1997г. во Велес
183.	Софија Благоја Корева	роден 30.01.1999г. Скопје
184.	Гордана Горанче Давиткова	роден 08.01.1998г. во Скопје
185.	Јована Илчо Владева	роден 19.01.1998г. во Скопје
186.	Тина Горан Тодоровска	роден 10.05.1999г. во Скопје
187.	Љупка Сашо Петковска	роден 06.10.1997г. во Скопје
188.	Катерина Тоде Тоневска	роден 15.07.1999г. во Скопје

189.	Габриела Леонардо Цини	роден 24.03.1999г. во Скопје
190.	Андријана Горан Василевска	роден 16.01.1998г. во Скопје
191.	Ивана Горан Наумоска	роден 05.07.1997г. во Прилеп
192.	Ивана Пеце Ѓорѓиоска	роден 03.09.1997г. во Прилеп
193.	Јулија Блажо Постоловска	роден 08.10.1997г. во Делчево
194.	Николина Драгослав Крстаноска	роден 18.12.1997г. во Струга

Одбојка

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
195.	Марија Василчо Ричлиева	роден 19.06.1996г. во Струмица
196.	Елена Илија Пандева	роден 19.11.1995г. во Струмица
197.	Матеа Драган Кофилоска	роден 15.03.1994г. во Скопје
198.	Ивана Горан Јанкова	роден 07.02.1995г. во Скопје
199.	Тамара Борис Чуприна	роден 05.07.1996г. во Тетово
200.	Борислава Боце Мирчевска	роден 27.02.1996г. во Тетово
201.	Еми Љупчо Велкоска	роден 02.03.1997г. во Скопје
202.	Драгана Златко Зафировска	роден 09.05.1996г. во Тетово
203.	Моника Горан Јаневиќ	роден 12.03.1997г. во Скопје
204.	Ивана Влатко Пејовска	роден 04.09.1996г. во Скопје
205.	Славе Драган Наков	роден 25.08.1994г. во Струмица
206.	Филип Блажо Маџунков	роден 18.03.1996г. во Струмица
207.	Ефтим Илија Ричлиев	роден 22.07.1995г. во Струмица
208.	Александар Никола Стојчески	роден 03.01.1994г. во Прилеп
209.	Оливер Мики Гажоски	роден 08.08.1994г. во Прилеп
210.	Методија Марјанчо Басароски	роден 17.10.1993г. во Прилеп
211.	Мартин Миле Стоиловски	роден 03.04.1994г. во Штип
212.	Дарко Васо Ангеловски	роден 04.02.1994г. во Скопје
213.	Тодор Ванче Санев	роден 21.09.1996г. во Штип

Ватерполо

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
214.	Илина Владимир Димовска	роден 28.02.1995г. во Скопје

Олимписки спортови – Индивидуални спортови

Атлетика

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
215.	Ристе Драган Пандев	роден 25.01.1994г. во Струмица
216.	Дрита Аднан Исџами	роден 01.08.1996г. во Скопје
217.	Валбона Шериф Селими	роден 07.05.1994г. во Скопје
218.	Ангела Сашо Секулоска	роден 23.10.1995г. во Охрид
219.	Сермедие Муарем Латифова	роден 07.10.1995г. во Велес
220.	Никола Горан Зарковски	роден 15.09.1994г. во Куманово
221.	Бујар Исак Бекири	роден 20.06.1994г. во тетово

222.	Марија Ацо Цветаноска	роден 30.07.1994г. во Кичево
223.	Марија Магдалена Василевска	роден 20.09.1994г. во Скопје
224.	Матеја Бобан Ефремовска	роден 06.01.1996г. во Куманово

Бокс

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
225.	Хајдин Нијази Ферати	роден 24.02.1995г. во Скопје
226.	Горјан Томе Србиновски	роден 23.07.1995г. во Битола
227.	Висар Ружди Јахии	роден 20.06.1996г. во Скопје
228.	Љулзим Фатиме Исмаили	роден 22.05.1997г. во Тетово
229.	Метин Инан Јашаров	роден 14.05.1998г. во Штип

Борење

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
230.	Мехмет Сефер Мустафа	роден 01.10.1996г. во Скопје
231.	Раиф Ејуп Камбери	роден 07.07.1994г. во Скопје
232.	Бехар Шеќери Махмути	роден 21.12.1994г. во Френхен, СР Германија
233.	Димитарче Кире Здравков	роден 26.12.1994г. во Штип
234.	Бесар Даут Ључи	роден 13.01.1994г. во Скопје
235.	Стефан Тони Никовски	роден 09.06.1995г. во Штип
236.	Елемедин Севди Сејфулау	роден 21.01.1998г. во Скопје
237.	Адем Шефкет Адем	роден 02.10.1995г. во Скопје
238.	Герче Ванчо Батевски	роден 12.04.1996г. во Радовиш
239.	Амир Хаки Реџеми	роден 30.10.1996г. во Скопје

Кајак

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
240.	Енис Али Небиовски	роден 30.01.2000г. во Велес
241.	Игор Димче Стефановски	роден 19.12.1993г. во Велес
242.	Стефан Горан Кочов	роден 19.10.1997г. во Велес
243.	Мартин Роберто Лазаровски	роден 21.06.1996г. во Велес
244.	Јован Никола Чакарески	роден 23.07.1994г. во Струга
245.	Јован Димитар Пендовски	роден 27.12.1996г. во Охрид
246.	Јованче Зоран Кимовски	роден 03.10.1995г. во Велес
247.	Александар Никола Златаров	роден 17.04.1997г. во Велес
248.	Димитар Зоран Велков	роден 02.06.1998г. во Велес
249.	Вили Ана Јорданов	роден 03.09.1995г. во Велес
250.	Христијан Маријан Тодоровски	роден 06.01.1996г. во Скопје
251.	Иван Миле Лајлушев	роден 27.03.1994г. во Велес

Пливање

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
252.	Стефан Мицко Јанкуловски	роден 26.12.1996г. во Скопје
253.	Елена Киро Атанасовска	роден 27.07.1995г. во Скопје
254.	Ева Златко Барамачева	роден 18.03.1997г. во Скопје
255.	Марио Антонио Џуговски	роден 08.03.1997г. во Скопје
256.	Бошко Маријанчо Томовски	роден 04.01.1997г. во Тетово
257.	Давор Дарко Петровски	роден 09.10.2000г. во Скопје
258.	Јана Стефан Серафимовски	роден 05.04.2000г. во Скопје
259.	Андреј Зоран Ивановски	роден 11.03.1998г. во Скопје

Скијање

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
260.	Марија Стерјо Колароска	роден 21.09.1997г. во Прилеп
261.	Ставре Христо Јада	роден 18.05.1998г. во Битола
262.	Миланчо Благојче Крстески	роден 05.04.1998г. во Прилеп
263.	Давид Илија Малинковски	роден 05.06.1996г. во Скопје
264.	Марјан Вен Нашоку	роден 20.07.1995г. во Битола
265.	Виктор Гоце Петков	роден 30.08.1999г. во Скопје

Спортско стрелаштво

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
266.	Нина Емил Балабан	роден 02.11.1995г. во Охрид
267.	Борјан Бобан Бранковски	роден 15.12.1996г. во Скопје
268.	Горѓија Драган Петковски	роден 08.01.1994г. во Скопје
269.	Ана Иванчо Ивановска	роден 23.03.1996г. во Битола
270.	Верица Петар Гоцоска	роден 17.06.1994г. во Охрид

Тенис

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
271.	Бојан Сашо Јанкуловски	роден 27.11.1998г. во Скопје
272.	Драган Добри Думевски	роден 12.04.1997г. во Битола
273.	Горѓи Јовче Поповски	роден 20.02.1998г. во Скопје
274.	Елведин Неџад Пепиќ	роден 18.02.1998г. во Скопје
275.	Стојан Стојмир Стојановски	роден 15.09.1998г. во Охрид
276.	Вероника Игор Цуклевска	роден 04.08.1997г. во Скопје
277.	Костадин Ристе Михајлов	роден 18.12.1997г. во Штип
278.	Бојан Влатко Плешков	роден 22.10.1997г. во Штип
279.	Елена Лазо Веселинова	роден 15.12.1998г. во Швајцарија
280.	Јосипа Ивица Шакиќ	роден 06.09.1996г. во Сплит, Р Хрватска
281.	Антонио Горанчо Атанасов	роден 15.10.1998г. во Кочани
282.	Марко Асен Дуковски	роден 04.12.1998г. во Скопје

Бадминтон

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
283.	Ведран Михајло Здравковски	роден 25.09.1997г. во Скопје
284.	Дариа Диме Стефановска	роден 09.10.1997г. во Скопје
285.	Теодора Зоран Филиповска	роден 22.05.1998г. во Скопје
286.	Васил Александар Пујовски	роден 12.12.1995г. во Скопје
287.	Ина Горан Стефановска	роден 26.08.1997г. во Скопје
288.	Деа Михајло Здравковска	роден 20.07.1997г. во Скопје
289.	Симона Марјанчо Трајковска	роден 15.11.1994г. во Скопје
290.	Марко Светозар Накиќ	роден 02.01.1994г. во Скопје
291.	Ема Влатко Стефановска	роден 16.06.1995г. во Скопје
292.	Сара Сашо Бојковска	роден 24.04.2000г. во Скопје

Веслање

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
293.	Исабела Сотир Димовска	роден 19.01.1997г. во Охрид
294.	Анастасија Зоран Паскали	роден 02.04.1998г. во Охрид
295.	Сергеј Георги Миладинов	роден 08.11.1996г. во Струга
296.	Настасја Јовица Краљевска	роден 20.04.1996г. во Струга
297.	Јован Ристе Голабоски	роден 19.01.1999г. во Охрид

Велосипедизам

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
298.	Јован Александар Јованоски	роден 08.01.1996г. во Охрид
299.	Никола Милорад Ѓукиќ	роден 25.08.1995г. во Куманово
300.	Кристијан Тане Николов	роден 12.06.1997г. во Велес
301.	Драган Петре Цветков	роден 25.06.1997г. во Велес
302.	Денис Гоце Колевски	роден 05.10.1998г. во Куманово

Едрење

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
303.	Златко Кире Златески	роден 19.01.1994г. во Струга
304.	Никола Антоние Чуркоски	роден 12.05.1998г. во Струга
305.	Ердал Фарук Лушо	роден 24.01.1994г. во Струга
306.	Игор Васо Каневче	роден 27.02.2000г. во Охрид
307.	Иво Наум Илинчев	роден 05.06.1999г. во Охрид

Коњички спорт

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
308.	Дарио Слободан Гроздановски	роден 12.11.2001г. во Скопје
309.	Дарио Жарко Милески	роден 22.08.1996г. во Скопје
310.	Андреј Бранко Мишев	роден 20.02.1998г. во Скопје

Пинг понг

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
311.	Амелиа Луциана Виорел Уце	роден 31.10.1993г. Р. Србија
312.	Кристијан Јованче Станојковски	роден 29.12.1994г. во Кр. паланка
313.	Марија Лазо Јованова	роден 29.08.1998г. во Кавадарци
314.	Анета Љупчо Станковска	роден 26.11.1998г. во Скопје
315.	Петар Зоран Костовски	роден 06.02.1998г. во Штип
316.	Филип Игор Костадиновски	роден 14.02.1999г. во Кр. Паланка
317.	Ангела Иле Стаменковска	роден 21.11.1998г. во Скопје
318.	Сандра Зоран Андовска	роден 23.08.1996г. во Скопје
319.	Игор Тодор Саздов	роден 04.11.1996г. во Штип
320.	Давид Бобан Бирдевски	роден 22.07.1996г. во Куманово

Тасквондо

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
321.	Давид Славе Костадиновски	роден 11.04.1998г. во Скопје
322.	Дарио Борче Ивановски	роден 15.05.1997г. во Скопје
323.	Стефан Ненад Миленковски	роден 14.11.1997г. во Скопје
324.	Дарко Љупчо Величковски	роден 12.06.1999г. во Скопје
325.	Христијан Игор Спасовски	роден 14.09.2000г. во Скопје

Триатлон

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
326.	Лука Сашо Гаревски	роден 08.01.1994г. во Скопје
327.	Атанас Тодор Бајрактаров	роден 12.10.1994г. во Струмица
328.	Стефан Илчо Стојановски	роден 23.01.1996г. во Скопје
329.	Огнен Златимир Аревски	роден 08.10.1999г. во Скопје
330.	Верица Зоран Митреска	роден 14.01.1998г. во Струга

Џудо

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
331.	Блерица Неџат Сефери	роден 08.07.1999г. во Тетово
332.	Борче Пеце Ангелов	роден 01.05.1999г. во Битола
333.	Берна Ерол Шерифовска	роден 07.12.1998г. во Скопје
334.	Арбреша Зегљуљ Реџеџи	роден 31.10.2000г. во Скопје
335.	Владимир Звонко Стојановски	роден 07.12.1995г. во Прилеп

Мечување

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
336.	Војдан Љупчо Чадо-Тодоровски	роден 24.10.1995г. во Скопје
337.	Давид Тони Илиески	роден 08.04.1997г. во Скопје
338.	Филип Горан Павлов	роден 15.03.1997г. во Скопје

Спортска гимнастика

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
339.	Христијан Тони Кебаковски	роден 24.04.2000г. во Битола
340.	Ивана Зоран Јанкоска	роден 23.10.1996г. во Прилеп
341.	Стефани Костадин Спиркоска	роден 07.03.2001г. во Прилеп
342.	Андреа Стеванче Ангеловска	роден 27.09.1997г. во Прилеп
343.	Дино Дамир Бошњак	роден 19.02.1994г. во Прилеп

Шах

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
344.	Бојана Томислав Бејатовиќ	роден 15.11.1994г. во Скопје
345.	Никола Бошко Николовски	роден 17.09.1998г. во Скопје
346.	Тони Петар Лазов	роден 12.05.2000г. во Неготино
347.	Кренар Асип Таири	роден 14.06.1996г. во Скопје
348.	Драгана Љупчо Николовска	роден 31.08.1996г. во Унгарија

Стреличарство

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
349.	Маја Ангел Миланова	роден 30.05.1996г. во Скопје

Неолимписки спортови – Индивидуални спортови

Куглање

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
350.	Никола Менде Андоновски	роден 07.05.1995г. во Битола
351.	Владимир Цане Колев	роден 21.06.1994г. во Битола
352.	Мери Васе Јанева	роден 13.01.1994г. во Струмица
353.	Фросина Живко Стојановска	роден 10.07.1994г. во Скопје

Карате

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
354.	Виктор Орце Крстевски	роден 22.11.1995г. во Скопје
355.	Маријана Златко Димоска	роден 03.05.1998г. во Прилеп
356.	Моника Антонио Пендаровска	роден 07.05.1998г. во Скопје
357.	Мишела Златко Димоска	роден 03.05.1998г. во Прилеп
358.	Искра Димитар Каракашоска	роден 13.02.1997г. во Прилеп
359.	Марија Димче Матракоска	роден 01.04.1994г. во Прилеп
360.	Симона Бошко Заборска	роден 16.10.1994г. во Скопје
361.	Филип Јоле Гурчиновски	роден 07.07.1994г. во Скопје
362.	Симон Владимир Антиќ	роден 28.09.1993г. во Скопје
363.	Јован Радослав Васиќ	роден 19.01.2001г. во Велес
364.	Адил Суад Мехмед	роден 05.06.1997г. во Штип
365.	Абдурахин Аљаудин Идриз	роден 11.06.2001г. во Скопје
366.	Емануел Глишо Ристевски	роден 02.02.1996г. во Скопје
367.	Азиз Аднан Исмаил	роден 09.05.1995г. во Скопје
368.	Стефан Душан Костиќ	роден 19.07.1998г. во Скопје

Традиционално карате

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
369.	Виктор Слободан Давков	роден 07.12.1998г. во Скопје
370.	Огнен Денис Тасески	роден 26.03.1999г. во Скопје
371.	Ернес Фаик Никочевски	роден 05.10.1995г. во Скопје
372.	Мила Горан Саздова	роден 06.03.2002г. во Скопје
373.	Ана Дејан Крстевска	роден 20.09.2001г. во Скопје
374.	Јелена Зоран Дробниќ	роден 05.03.2003г. во Скопје
375.	Јован Оливер Талевски	роден 20.01.1998г. во Скопје
376.	Иван Слободан Трајков	роден 16.09.1995г. во Скопје

Кик бокс

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
377.	Милан Сашо Кубин	роден 19.06.1994г. во Скопје
378.	Илир Џезаир Реџеми	роден 23.02.2000г. во Тетово
379.	Марија Тони Божиноска	роден 23.08.1997г. во Скопје
380.	Јован Душко Ивановски	роден 26.09.1996г. во Скопје
381.	Јусуф Мамер Камили	роден 05.01.1996г. во Скопје
382.	Мартин Дејан Саздов	роден 30.09.1999г. во Скопје
383.	Драгана Драган Атанасовска	роден 09.11.1998г. во Скопје
384.	Елена Љупчо Стојчевска	роден 03.06.1995г. во Делчево
385.	Стефан Драги Крстевски	роден 30.07.1995г. во Делчево
386.	Роберт Ѓорѓи Костовски	роден 14.09.1999г. во Неготино

Воздухопловни спортови

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
387.	Борјан Милан Јованоски	роден 23.06.1995г. во Прилеп
388.	Бојан Блаже Димески	роден 13.09.1997г. во Прилеп
389.	Дејан Коле Алексов	роден 30.09.1995г. во Кавадарци

Планинарски спортови

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
390.	Тоше Ангел Велев	роден 17.05.1994г. во Велес

Спортски риболов

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
391.	Христијан Александар Јовановски	роден 05.07.1999г. во Велес
392.	Стефан Зоран Трајковски	роден 13.07.2000г. во Велес

Боди билдинг

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
393.	Роза Тоде Димитриева	роден 05.05.1994г. во Неготино

Пеливанско борење

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
394.	Јусуф Фадиљ Салиу	роден 23.07.1997г. во Скопје
395.	Билал Амет Османи	роден 07.07.2005г. во Скопје
396.	Ферит Сулиман Јунуз	роден 06.06.1994г. во Радовиш
397.	Јасир Фадил Асани	роден 19.05.1995г. во Скопје
398.	Алмир Сабедин Маревци	роден 06.07.2002г. во Скопје

Кендо и иаидо

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
399.	Владимир Златко Кесковски	роден 04.12.1994г. во Охрид
400.	Матеј Марјан Ивановски	роден 24.07.1996г. во Скопје

Сквош

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
401.	Ева Звонко Херцег	роден 29.12.1999г. во Скопје
402.	Љупчо Коле Блажевски	роден 28.05.1996г. во Скопје
403.	Андреа Владимир Милошевски	роден 25.11.1994г. СР Германија

Спортско качување

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
404.	Ванчо Бранко Наунов	роден 20.01.1995г. во Кочани
405.	Мирјана Метотка Стојанова	роден 28.11.1999г. во Штип
406.	Виктор Владимир Трповски	роден 30.01.2000г. во Скопје

Алпинизам

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
407.	Јован Спасе Станишков	роден 17.02.1999г. во Штип

Џиу Џица

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
408.	Драган Влатко Двојаковски	роден 30.06.1994г. во Штип
409.	Андреј Димитар Димитров	роден 17.01.2001г. во Скопје

Бразилска Џиу Џица

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
410.	Александар Митко Заткоски	роден 07.06.1994г. во Скопје

Спортски танц

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
411.	Тодор Ефтим Стојанов	роден 23.10.1999г. во Гевгелија
412.	Марија Мартин Маленкова	роден 11.10.2002г. во Скопје
413.	Милена Стојанчо Крстевска	роден 09.07.1998г. во Битола
414.	Елена Благојче Димитровска	роден 02.06.1996г. во Битола
415.	Стефан Методија Ристески	роден 29.04.1998г. во Прилеп
416.	Ивона Роберт Нанческа	роден 11.08.1999г. во Прилеп

Училишен спорт

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
417.	Марко Горан Марковиќ	роден 27.03.1995г. во Куманово
418.	Дарко Горан Иванов	роден 11.03.1995г. во Штип
419.	Ана Сашо Михајовска	роден 22.10.2000г. во Пробиштип
420.	Кристијан Зоран Јордановски	роден 17.01.1999г. во Велес
421.	Игор Душко Јованов	роден 22.08.1996г. во Струмица
422.	Ана Драган Јованова	роден 01.03.1998г. во Кочани
423.	Методи Александар Ѓорѓичков	роден 25.09.1999г. во Радовиш
424.	Христијан Илија Ангелески	роден 09.03.1998г. во Прилеп
425.	Елида Бујар Ибраини	роден 19.09.2000г. во Тетово
426.	Теодора Јован Митаноска	роден 13.07.1995г. во Кичево
427.	Иван Сашко Мицов	роден 12.03.1999г. во Кавадарци
428.	Виктор Блаже Ефремоски	роден 21.10.1998г. во Гостивар
429.	Матеја Борче Марковска	роден 19.06.2001г. во Битола
430.	Матеја Боби Делчева	роден 11.02.2000г. во Скопје
431.	Александар Душко Манасиевски	роден 10.12.1995г. во Скопје
432.	Шадије Исен Реџеп	роден 15.10.1999г. во Скопје
433.	Михаил Стевко Брзанов	роден 04.09.1999г. во Скопје
434.	Христина Мичо Петковска	роден 27.06.1999г. во Скопје
435.	Кристијан Велче Анчевски	роден 25.03.1997г. во Скопје

436.	Јована Зоран Шишковска	роден 24.10.1996г. во Скопје
437.	Христијан Гоце Гуровска	роден 10.12.1997г. во Скопје
438.	Антонио Љубиша Атанасовски	роден 09.08.1998г. во Скопје
439.	Мартин Сретен Анакиев	роден 01.08.1999г. во Винаца
440.	Шукри Бавтијаров	роден 24.02.2000г. во Скопје
441.	Сербез Демиршах Рибаров	роден 12.07.2001г. во Берово
442.	Иле Зоранчо Петровски	роден 13.04.1997г. во Битола
443.	Владанка Аврамова	роден 06.05.2002г. во Кавадарци
444.	Петар Сотирак Јано	роден 13.07.1997г. во Скопје
445.	Ванчо Горан Темков	роден 08.01.1996г. во Кавадарци
446.	Андреј Љубомир Илиевски	роден 23.06.1998г. во Скопје
447.	Стефан Ристо Обреновиќ	роден 21.01.1994г. во Лесковац, Р. Србија
448.	Евита Аце Насевска	роден 10.04.1997г. во Скопје
449.	Моника Бојан Дукоска	роден 06.11.1996г. во Скопје
450.	Дејан Сашо Србиновски	роден 03.02.1997г. во Скопје
451.	Методиј Владо Бужаровски	роден 24.05.2001г. во Скопје
452.	Виктор Игор Ивановски	роден 30.01.2000г. во Скопје
453.	Мухамет Мухарем Хоти	роден 08.06.1995г. во Скопје
454.	Азем Неџат Хоти	роден 05.07.1997г. во Скопје
455.	Раид Сафет Реџеџи	роден 03.09.1998г. во Скопје
456.	Кристијан Горан Миновски	роден 09.06.2001г. во Прилеп
457.	Марија Томе Бадаровска	роден 16.10.1995г. во Скопје
458.	Николче Благојче Силјановски	роден 27.08.1996г. во Битола
459.	Кристијан Кире Костадиновски	роден 01.11.2001г. во Битола
460.	Бојан Миле Јаневски	роден 21.09.1996г. во Делчево
461.	Јане Димитар Двојаковски	роден 30.08.2000г. во Штип
462.	Иван Благој Симоновски	роден 22.01.2000г. во Битола

Параолимписки – екипни и индивидуални спортови

Спорт за лица со телесен инвалидитет

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
463.	Елена Чедомир Давиткова	роден 09.11.1994г. во Кратово
464.	Кристијан Никола Божиновски	роден 18.03.2001г. во Скопје
465.	Давид Миле Блажески	роден 10.07.1998г. во Скопје
466.	Вера Зоран Апостоловска	роден 14.03.2001г. во Скопје
467.	Ангел Урош Џуковски	роден 19.03.1998г. во Скопје
468.	Филип Илија Анастасовски	роден 28.11.1996г. во Скопје
469.	Кристијан Марјан Лазарев	роден 29.04.1995г. во Штип
470.	Марта Милорад Васиќ	роден 27.11.1998г. во Скопје
471.	Едис Елвис Алиоски	роден 05.05.1995г. во Прилеп
472.	Јована Зоран Атанасовска	роден 20.06.2000г. во Скопје

Спорт за лица со оштетен слух

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
473.	Гордана Павле Стаматоска	роден 09.11.1998г. во Скопје
474.	Горазд Дарко Анастасов	роден 25.01.1995г. во Скопје
475.	Стефан Зоран Гиков	роден 09.01.1997г. во Неготино
476.	Илијас Џевдет Мухединов	роден 10.07.1996г. во Битола

Бр. 08-1624/3
27 август 2013 година
Скопје

Директор,
Александар Пујовски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2868.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец август 2013 година, на седницата одржана на 29 август 2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА - СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2013 ГОДИНА

Член 1

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец август 2013 година, се утврдува да изнесува 27,8760 ден/м³.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се:

2.1. Трошоци за набавка на природниот гас за месец август 2013 година, во износ од 23,2552 ден/м³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец август 2013 година („Службен весник“ бр. 117/13) и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во износ од 0,2958 ден/м³;

2.2. Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,2465 ден/м³;

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, во износ од 3,0785 ден/м³, утврдени со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 11/13).

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-186/13
29 август 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013120